



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - _____
_____ 2013 година
Скопје

ЗАПИСНИК **од СXXXIV -та седница на Управниот одбор на** **Фондот за здравствено осигурување на Македонија,**

Одржана на 15.08.2013 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок

Без одржување на состанок, на 15.08.2013 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:

- 1. Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување*
- 2. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување*

Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлозите со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе

Правилник
за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

и

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:

- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;*

- Елена Триковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија – член;
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – член;
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија – член;
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија – член.

**Записничар,
Христо Трповски**

**Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски**

*Согласен, директор:
Јован Грповски
Џемали Мехазли Xhemali Mehazi*